

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 6 став 1 алинеи 6 и 8, член 41 став 6, а во врска со член 152 ставови 4, 5 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14), согласно Заклучокот на Агенцијата бр.02-1283/4 од 10.03.2014 година, одлучувајќи по Барањето за издавање одобрение за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, бр.02-476 од 03.01.2014 година, кое е докомплетирано на ден 25.02.2014 година, на 14-та седница одржана на 10.03.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

1. Се дозволува спроведување на промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, и тоа:

- за истапување на физичкото лице, Фатмир Карамети со ЕМБГ [REDACTED] и со адреса на ул. „ [REDACTED] “ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

- за пристапување на физичкото лице Арбер Кица со ЕМБГ [REDACTED] и адреса во [REDACTED], [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, по извршената промена, наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14), со поднесување Барање за издавање одобрение за промена на сопственичка структура бр.02-476 од 03.01.2014 година, кое е докомплетирано на ден 25.02.2014 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар.

Со оглед на тоа дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, не се создава недозволена медиумска концентрација односно оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по поднесеното Барање за издавање одобрение за промена на сопственичката структура бр.02-476, одлучи како во точка 1 од оваа Одлука.

Бр.02-476
10.03.2014 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука, радиодифузерот доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.

Доставено до:

1. Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар;
2. Секторот за истражување и долгорочен развој;
3. Секторот за правни работи;
4. Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп 1.